

ВЛАДАТА ГО ОБЈАВИ ДОЛГОНАЈАВУВАНИОТ ТЕНДЕР ЗА "ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА"

Коцката е фрлена, "ЕСМ Дистрибуција" се продава во пакет со 12 мали хидроцентрали, а новиот гадза ќе биде познат до март 2006 година. Залудни беа сите досегашни предупредувања од страна на економските експерти, попусти беа протестите, негодувањата од страна на граѓаните, кога веќе е решено последното вредно национално богатство на државата да го продадеме. Иако делумно тендерот беше засегнат од непопишаниот имот на ЕСМ,

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА



ТЕНДЕРОТ БЕШЕ ОБЈАВЕН ВО FINANCIAL TIMES, А БУЧКОВСКИ ИСТАКНА ДЕКА ОВАА ПРИВАТИЗАЦИЈА Е НАЈТРАНСПАРЕНТНА!

ко држава не можеме да ја спречиме. Прашањето е како да се сфати глобализацијата, за што народот треба да биде информиран така како што треба за да нема отпор. Македонија не може да остане слепо црево во процесот на глобализацијата. Не можеме ние да не го продадеме ЕСМ. Но, во овој момент продавањето на Електростопанство пред избори и тоа се фаќа последниот рок - шест месеци, влева сомневање. Зошто тоа не се направи порано? Крајот на 2001 година беше именуван странски консултант од

како и познатите проблеми околу лошата наплата на електрична енергија, сепак се донесе одлука за продажба. Посочените проблеми, прикажувањето на високиот процент на загуби во изминатиов период пред продажбата, ја претставува компанијата како нерентабилна и во голема мера ја урива нејзината цена. Не напразно познавачите на состојбите се прашуваа што е тоа што може да направи идниот купувач на дистрибутивната мрежа, а што досега не можеше да направи државата?!

ЗНАЕМЕ ЛИ ШТО НÈ ЧЕКА?

Ако се има предвид дека досегашната цена на електричната енергија беше висока за плиткиот џеб на граѓаните, тогаш цената која ќе ја креира новиот сопственик на "ЕСМ Дистрибуција" ќе биде неподнослива за населението. За жал, државата воопшто не се потруди јавноста да ја подготви за продажбата на овој витален субјект, транспарентно не кажа што ќе се добие, а што ќе се изгуби?! И да немаше никакво сомневање околу продажбата, терминот, периодот од шест месеци пред изборите станува мошне симптоматичен. Сосема е оправдано стравувањето за социјален колапс, бидејќи Владата ќе ги изгуби контролните механизми на цените на електричната енергија. Логично е новиот гадза, пред сè,

ШТО ЌЕ ДОБИЈАТ, А Ш ГРАЃАНИТЕ СО ПРО ЗЛАТНАТА КО

да се грижи за остварување на што е можно поголем профит.

"Генерално гледано, ова не е нешто непланирано во смисла на тоа дека вакво неш-

то се случува само во Македонија. Приватизацијата на електростопанствата во целиот регион на Југоисточен Балкан, се случи. Тоа е глобална тенденција, која ние ка-

Мајнел бенк, кој работеше на подготовки за приватизација. Ако од тогаш минаа три ипол години и дури сега се приватизира, останува сомневањето дека тие пари, кои треба да се добијат, целосно или дел од нив, нема да бидат употребени за вистински намени. Значи, не е спорно дека треба да се случи приватизацијата, туку кога таа треба да се случи, а во моментот тоа е неповолно. Многу е симптоматичен моментот на случувањето, брзината сега да се случи приватизацијата укажува на тоа дека парите имаат некаква намена", вели Љубица Рубен, менаџер и правен консултант на Менс Легис.

Освен тоа, таа е со став работените да добијат процент од акциите:

"Би било добро и Здружението 'Акционер' да се активира и од Владата да побара од оној дел што ќе остане,



ДАЛИ ПОВТОРНО ЌЕ ИМ СЕ ВРАТИМЕ НА СВЕЌИТЕ СО ОГЛЕД ДЕКА ТЕШКО ЌЕ ГО ИЗДРЖИМЕ ЕЛЕКТРОШОКОТ?!



ЉУБИЦА РУБЕН: ИЗБРАНИОТ МОМЕНТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ПРЕД ИЗБОРИ ВЛЕВА СОМНЕВАЊЕ

ТО ЌЕ ИЗГУБАТ ДАЖБАТА НА КОШКА?

околу десет проценти, да има дел и за вработените. Зошто? Ако кај Телеком беа оставени, зошто да не бидат и кај Електростопанство, со оглед на тоа дека и двете претпријатија беа јавни. Ако претходната

Влада имаше политичка волја да остави два процента за вработените, зошто тоа да не го направи и сегашнава Влада со Електростопанство".

Според Рубен, од досегашната работа на менаџментот

Терминот за продажба пред избори наметнува сомневање дека дел од парите наменски ќе се искористат за кампањи, посочуваат македонските експерти!

Неминовен е стравот што ќе биде со големите потрошувачи како "Фени", "Макстил", "Силмак", како и со целата македонска индустрија и населението, кои според укажувањата на стручњаците ќе имаат големи штетни последици.

На 24 декември ќе бидат познати компаниите кои ги исполнуваат претквалификационите услови.

Дали новиот газда можеме да го препознаеме во лицето на "Чез", "АЕС Инвестмент" или "Енел" ќе се знае во март 2006 година.

на Електростопанство се гледа дека има дубиоза, ја подобруваат наплатата, но таа е 70 проценти, за разлика од Германија каде што таа изнесува 95 проценти.

"Губењето на тие 25-30 проценти е огромна загуба за Електростопанство. Исто така, во делот на воспоставената контрола на трошење на средствата, одржувањето на постројките и во поглед на тоа како државата е лош стопанственик, има доста одлевања на пари поради лошото работење. Немам конкретни податоци - вели Рубен - бидејќи не сум директно вклучена во процесот, но очигледно е дека државата лошо стопанисуваше со ЕСМ и доколку би имале приватник како газда тогаш би имало ефекти, но опасноста е во тоа што ќе се зголемат цените, може да ни се случи истото како со Телеком, кој сакаше инвестицијата да си ја врати за многу кратко време, што за граѓаните е многу тешко. За споредба, телекомуникациските услуги во другите држави се многу пониски отколку кај нас".

РЕАКЦИЈА НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ И НА ГРАЃАНИТЕ

Здружението на енергетичарите на Македонија, ЗЕМАК, отсебно реагираше дека Владата ги продава хидроелектраните и не ги почитува препораките на домашните експерти и мислењето на Светска банка.

Од ЗЕМАК заклучија:

"Во Македонија не се создадени неопходни предуслови за приватизација на "ЕСМ Дистрибуција".

Тие посочија веднаш да се запре со приватизацијата и со тендерот, со образложение дека во државата сè уште не е либерализиран енергетскиот пазар.

"Во земјава и во регионот не функционира пазарот на електрична енергија, не се уредени меѓусебните односи на новите претпријатија кои произлегоа од старото ЕСМ. Не се донесени новиот закон за енергетика, ниту новиот тарифен модел по кој треба да се пресметува цената на електричната енергија. Најголем дел од објектите на ЕСМ се со нерегулиран имотно-пра-

вен статус", посочуваат енергетичарите.

Ден пред распишувањето на тендерот, пред Владата својот револт го искажаа и Здружението на граѓани "Глас за светлина", "Ден" и "Здружението за заштита на законитоста", кои бараа приватизацијата да се одложи сè до нашето влегување во ЕУ.

"Нема ниту еден издржан аргумент за продажба на компанијата и граѓаните не добија одговор зошто се приватизира", изјави Тони Милески, претседател на "Ден", кој најави протести и во наредниот период.

Останатите граѓани (иако во скроман број за нешто толку суштинско за народот), со свеќи и со ламби, се обидоа да го кренат својот глас пред Владата на Република Македонија. Но, власта остана слепа и глува на нивните барања.

СТАРТ НА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА

Со објавувањето на претквалификациониот тендер во "Financial Times" и во "Службен весник на РМ", Владата и официјално ја почна постапката за приватизација на "ЕСМ Дистрибуција", една од четирите компании која настана од некогашното "Електростопанство на Македонија" а.д. Според она што го нагласи Владата, според критериумите за претквалификација, на тендерот да се пријават енергетски компании, стратегиски инвеститори со големо искуство во дистрибутивната дејност и да оперираат со електродистрибутивниот бизнис надвор од границите на нивната матична земја.

Во меѓувреме се покажа дека е спорен имотот на околу 13.000 објекти на компанијата. Државниот геодетски завод тврдеше дека новиот Закон за преобразба на ЕСМ (кој беше донесен за да се реши сопственоста на објектите), е противуставен, а тоа го демантираше министерот за економија, Фатмир Бесими.

Сепак, целиот процес околу приватизацијата мора да заврши најдоцна до март идната година зашто треба да се запазат законските рокови за забрана за продажба на државен имот шест месеци пред избори.